



Здружението „Креативни и Активни“ од Струга за потребите за спроведување на проектот: „Декада на припадност-славење на различностите“, финансиран од Европската Унија (ЕУ), програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 , Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility and Media Freedom Action 2014, Budget line: 22.020401 , Reference: EuropeAid/136-992/DD/ACT/МК објавува:

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 02/2017

За набавка на услуги за ангажирање на двајца новинари

“Blue Wire” е списание за млади, што има за цел да создаде и да промовира уникатно списание, што ќе служи како поттик за млади, урбани ликови/умови, платформа на слободно и независно изразување, катализатор за заедницата и социјална интеграција, културна отскочна штица за младите, преку воспоставување на нов начин на размислување и обликување на нова генерација на новинари во заедницата на Југозападниот регион.

Ова е сеопфатен воведен курс за млади новинари на списание, чија цел е да обучи и презентира алатки како да се стане новинар. Оваа менторска програма ќе биде предводена од искусни новинари и ќе покрие теми како што се: различни формати на списание, создавање на идентитет за списание, стилови на пишување и содржини, претстава кои се вашите читатели, наоѓање на приказни и идеи, структура и дизајнирање на списание, vox pops, и др.

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Здружение „Креативни и Активни“ од Струга, со адреса на ул.„Туристичка“ бб Струга , www.creativeactive.org има потреба од набавка на услуга за ангажирање на двајца новинари за списание за млади.

2. Предмет на договор за набавка на услугата

Ангажирање на двајца новинари за списание за млади

Квалификации и вештини:

- универзитетско/стручно образование од областа на новинарство;
- искуство во организирање на тренинзи и обуки, пишување на статии, стратегии и планови за работа.



DecadeofBelonging-CelebratingDiversity

ThisprojectisfundedbytheEuropeanUnion

Професионално искуство:

- искуство на меѓународно, национално или/и регионално ниво;
- предност имаат новинари со над 15 годишно искуство;
- работно искуство во со Европски проекти и работа со мешани меѓуетнички групи и вештини за градење интеркултурна доверба:
- да биде креативен, иновативен и да има know-how пристап.

3. Опис на услугата

Услугата за ангажирање на двајца новинари за списание за млади треба да опфати 14 дена обука со најмалку 10 млади од 14-18 годишна возраст од различни етнички заедници од општините Струга, Охрид, Дебар и Кичево и заедно со нив ќе креираат списание секој втор месец кој ќе се печати.

Специфични цели: организирање на обуки, креирање на списание за млади, ментори во процесот на пишувањето, давање на сугестии и нови правци за работата на учениците, подготовка на списание секој втор месец.

Исто така треба да се изготви завршен извештај за спроведените обуки во електронска форма, на албански или македонски јазик.

4. Временска рамка

Услугата треба да се испорача во периодот 03/2017 – 12/2018, и тоа 14 дена обука во период од 4 месеци, месечни состаноци со тимот, редовна комуникација преку емаил/телефон, социјални мрежи, Скајп, и др. Обуките и состаноците ќе се одржуваат во Social Club Kombinati во Струга.

Здружението „Креативни и Активни“ од Струга го задржува правото на измена на временската рамка и испораката на нарачаната услуга од страна на добавувачот во зависност од потребите на идните активности во рамките на проектот.

5. Изготвување на понудите

Набавката ќе се реализира од страна на добавувачот со искуство за испорака на ваков тип на услуги. „Креативни и Активни“ од Струга во согласност со одредбите на договорот со донаторот, спроведува ограничен повик со прибирање на најмалку 3 понуди.

Квалитативната понуда треба да се состои од:

- Кратка биографија (CV) на експертот/новинарот



- Работен план (методологија за работа)

6. Начин на доставување на понудите

Понудите да се доставуваат по електронски пат на info@creativeactive.org.

Краен рок за аплицирање е 28.02.2017 година (вторник) до 24:00 часот.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние што не се изработени според барањата во повикот, нема да бидат земени предвид.

7. Услови и начин на плаќање

Попотпишување на договорот за испорака на услуги, плаќањето ќе биде двократно – 50% по испорака на пола од обуките и 50% по целосно извршување на услугите предвидени со овој повик.

Постапка за избор

8. Критериуми за доделување на договор

Изборот на добавувачот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и финансиската понуда.

9. Отворањенапонудите

Понудите ќе бидат отворени на ден 01.03.2017 година, во 12 часот, во Social Club Kombinati во Струга.

10. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за набавка со прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за набавката, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката.

